



ИП1Број: 64-125  
Датум: 11.04.2017 год.  
Скопје

Овластениот градежен инспектор на Општина Карпош врз основа на член 134, став 1, алинеја 1 од Законот за градење (“Службен весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016 и 132/2016), и член 42 од Законот за инспекциски надзор (“Службен весник на РМ“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14,33/15, 193/15 и 53/16), по извршениот инспекциски надзор кај Непознат инвеститор во поглед за отстранување на недостатоците утврдени со записникот ИП1бр. 64-125 од 11.04.2017 год. донесе :

## РЕШЕНИЕ

**(1) СЕ НАРЕДУВА НА ИНВЕСТИТОРОТ НЕПОЗНАТ ИНВЕСТИТОР, да ги ОТСТРАНИ НЕДОСТАТОЦИТЕ** утврдени со записникот ИП1бр. 64-125 од 11.04.2017 год. и тоа :

1. Приземен објект од монтажен карактер - барака и приземен објект од тврда градба на ул. „Варшавска,, бр. 1, на КПбр. 2691/1, КО Карпош во Скопје

**ВО РОК ОД ПЕТ ДЕНА** од денот на приемот на ова Решение.

(2) Ако градбата не се отстрани во определен рок, ќе се пристапи кон присилно административно извршување на градбите.

(3) Трошоците за извршување на Решението се надоместуваат од извршеникот.

(4) Жалбата против ова Решение не го одлага извршувањето на Решението.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Овластениот градежен инспектор при Општината Карпош – Скопје, по службена должност изврши вонреден инспекциски надзор на ден 31.03.2017 година во 9:20 часот по поднесено Барање за отстранување на градби бр. 62 – 1762/6 од 17.03.2017 год., од страна на Сектор за урбанизам – Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности во кое поради реализација на ДУП за Градска четврт 3 06 опфат помеѓу бул. „Партизански Одреди,, ул. „Московска,, , бул. „Македонија,, и ул. „8-ми Септември,, , донесен со Одлука бр. 09 – 89/3 од 05.01.2016 год. од Советот на Општина Карпош, се бара од овластениот градежен инспектор отстранување на објектите на КПбр. 2691/1 и КПбр. 2691/4 посочени во горе наведеното Барање.

На лице место констатирано е дека на ул. „Варшавска,, бр. 1, КПбр. 2691/1 КО Карпош во Скопје, сопственост на Република Македонија, непознат инвеститор без одобрение за градење има изградено : приземен објект од монтажен карактер - барака со димензии 12.70 x 43.00 m и висина H = 2.60 – 4.00 m покриен со двоводен кров од салонитни покривни плочи, како и приземен објект од тврда градба со димензии 4.00 x 4.00 m и висина H = 4.30 – 3.30 m, покриен со едноводен кров од салонитни покривни плочи

За утврдената состојба изготви записник ИПбр. 64-125 од 11.04.2017 год. со наод за утврдената фактичка состојба. (Ознаката од Дневникот на овластениот градежен инспектор е број 46).

Жалбата против ова Решение не го одлага неговото извршување, согласно со член 137, став 4 од Законот за градење

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на решението.

**УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО** :Против ова Решение може да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку првостепениот орган до државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Жалбата се таксира со 250.00 денари административна такса и се поднесува во три примероци.

Решено во Општина Карпош под ИПбр. 64-125 од 11.04.2017 год.

ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР  
Данче Поповска, дги